



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	17.02. 2010 година ден месец година Свети Николе Број 2	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762-630-10
---	--	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за безбедноста на водата за пиење

Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за безбедноста на водата за пиење бр. 0701 – 165, што Советот на Општина Свети Николе ја усвои на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

Бр. 0801-179
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Информацијата за безбедноста на водата за пиење

1. Се усвојува Информацијата за безбедноста на водата за пиење поднесена од Градоначалникот на Општина Свети Николе.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Свети Николе".

Бр.0701 - 165
17.02. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за квартал 4

Се објавува Заклучокот за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за квартал 4 бр. 0701 – 166, што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

Бр. 0801-179/2
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за квартал 4

1. Се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за квартал 4.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 166
17.02. 2010година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за префрлање средства на ЈКП “Комуналец”Свети Николе

Се објавува Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за префрлање средства на ЈКП “Комуналец”Свети Николе бр. 0701 – 167, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

Бр. 0801-179/3
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на РМ бр.5/02) и член 38 во врска со член 39 став 1 точка 1 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 40?03, 49/06 и 22/07), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година донесе

О Д Л У К А
за измени и дополнување на Одлуката за префрлање средства на
ЈКП “Комуналец”Свети Николе

Член 1

Со оваа Одлука се врши измени и дополнување на Одлуката за префрлување средства на ЈКП “Комуналец” број 0701-503 од 14.07.2009.

Член 2

Во Одлуката за префрлање на средства на ЈКП “Комуналец” Свети Николе број 0701-503 од 14.07.2009,членот 3 се менува и гласи: “ префрлените средства ќе се сметаат како зголемување на оснивачкиот влог во ЈКП Комуналец”. Постоечкиот член 3 станува член 4.

Член 3

Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701- 167
17.02.2010 година
Свети Николе

Претседател
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката
за префрлање средства на ЈП “Погребални услуги “Свети Николе

Се објавува Одлуката за префрлање средства на ЈП “Погребални услуги “Свети Николе бр. 0701 – 168, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

Бр. 0801-179/4
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа(службен весник на РМ бр.5/02) и член 38 во врска со член 39 став 1 точка 1 од Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ бр.38/96, 40/03, 49/06 и 22/07”), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година донесе

О Д Л У К А
за префрлање средства на ЈП “Погребални услуги “Свети Николе

Член 1

Се дава согласност за префрлање на средства на ЈП “Погребални услуги” во износ од 1.000.000 денари, добиени од продажба на недвижен имот, деловен простор сопственост на Општина Свети Николе.

Член 2

Се задолжува ЈП “Погребални услуги” добиените средства, да ги користи за исплата на останатите плати на вработените, кои што се превземени со делбен биланс од ЈКП “Единство”.

Член 3

Префрлените средства ќе се сметаат како зголемување на оснивачкиот влог на Општина Свети Николе во ЈП “Погребални услуги”.

Член 4

Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701- 168
17.02.2010 година
Свети Николе

Претседател
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот за усвојување на Стратегија за локален развој на
Општина Свети Николе за период од 2010 – 2015 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Стратегија за локален развој на Општина Свети Николе за период од 2010 – 2015 година бр. 0701 – 169, што Советот на Општина Свети Николе ја усвои на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

Бр. 0801-179/5
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Горгиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Стратегија за локален развој на Општина Свети Николе за период од 2010 – 2015 година

1. Се усвојува Стратегија за локален развој на Општина Свети Николе за период од 2010 – 2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Свети Николе".

Бр.0701 - 169
17.02. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10388 КО Свети Николе - град, Општина Свети Николе

Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10388 КО Свети Николе - град, Општина Свети Николе бр. 0701 – 170, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

Бр. 0801-179/6
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Горгиев с.р.

Врз основа на член 7 и член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија " бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година донесе

О Д Л У К А
за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10388 КО Свети Николе - град, Општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр.10 388 КО Свети Николе – град Општина Свети Николе.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0701 -170
17.02. 2010 година
Свети Николе

Претседател
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Детален урбанистички план за дел од ДУП на дел од МЗ Бр. 1 плански опфат меѓу ул."Плоштад Илинден", ул. "Ленинова", ул. "Васка Цikleва" и крак на ул. ."Плоштад Илинден", Општина Свети Николе

Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Детален урбанистички план за дел од ДУП на дел од МЗ Бр. 1 плански опфат меѓу ул."Плоштад Илинден", ул. "Ленинова" , ул. "Васка Цikleва" и крак на ул. ."Плоштад Илинден", Општина Свети бр. 0701 – 171, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

Бр. 0801-179/7
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 7 став 1 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија " бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година донесе

ОДЛУКА

за отпочнување постапка за изработка на Детален урбанистички план за дел од ДУП на дел од МЗ Бр. 1 плански опфат меѓу ул."Плоштад Илинден", ул. "Ленинова", ул. "Васка Цikleва" и крак на ул. ."Плоштад Илинден", Општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за изработка на Детален урбанистички план за дел од ДУП на дел од МЗ Бр. 1 плански опфат меѓу ул."Плоштад Илинден", ул. "Ленинова" , ул. "Васка Цikleва" и крак на ул. ."Плоштад Илинден", Општина Свети Николе.

Член 2

Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0701 -171
17.02. 2010 година
Свети Николе

Претседател
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за отпочнување постапка за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од ДУП на дел од месните заедници бр. 1 и бр. 2 Плански опфат ул. Велко Влаховик, ул. Ул. Ванчо Ангелов, Кеј на река Мавровица и крак на ул. Вељко Влаховиќ Свети Николе

Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од ДУП на дел од месните заедници бр. 1 и бр. 2 Плански опфат ул. Велко Влаховик, ул. Ул. Ванчо Ангелов, Кеј на река Мавровица и крак на ул. Вељко Влаховиќ Свети Николе бр. 0701 – 172, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

**Бр. 0801-179/8
17.02. 2010 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Горгиев с.р.**

Врз основа на член 7 став 1 точка 2 алинеја 2 и член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02.2010 година донесе

ОДЛУКА

за отпочнување постапка за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од ДУП на дел од месните заедници бр. 1 и бр. 2 Плански опфат ул. Велко Влаховик, ул. Ул. Ванчо Ангелов, Кеј на река Мавровица и крак на ул. Вељко Влаховиќ Свети Николе
Член 1

Се отпочнува постапка за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од ДУП на дел од месните заедници бр. 1 и бр. 2 Плански опфат ул. Велко Влаховик, ул. Ул. Ванчо Ангелов, Кеј на река Мавровица и крак на ул. Вељко Влаховиќ Свети Николе.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0701 -172
17.02. 2010 година
Свети Николе**

**Претседател
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на зони при примена на методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот

Се објавува Одлуката за утврдување на зони при примена на методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот бр. 0701 – 173, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

Бр. 0801-179/9
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓорѓиев с.р.

Врз основа на Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот на Владата на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр.50.05), Советот на Општина – Свети Николе на седницата одржана на 17.02. 2010 година донесе

О Д Л У К А
за утврдување на зони при примена на методологијата за
утврдување на пазарната вредност на недвижен имот

Член 1

При утврдувањето на пазарната вредност на недвижен имот на територијата на Општина Свети Николе, зонирањето ќе се вршин а следните зони:

A. На територијата на град Свети Николе:

1.- Подрачјето на 1-ва зона го опфаќа просторот помеѓу улиците:

1.Подрачјето на 1-ва зона го опфаќа просторот помеѓу улиците:

Тргувајќи од раскрсницата помеѓу улица “Младинска” и “Карпошева”, по улицата “Младинска” до спој со улица “29-ти Ноември”, десно по улица “29-ти Ноември” до спој со улица “Јанко Глигоров”, лево по улица “Јанко Глигоров” до спој со улица “Вељко Влаховиќ”, десно по улца “Вељко Влаховиќ” се до сервисот “Бацоц”, десно преку мостот на “Светиниколска река” до улица “Маршал Тито” (Дистрибуција), десно по улица “Маршал тито до спој со улица “Гоце Делчев”, лево по улица “Гоце Делчев” со спој со улица “11-ти Октомври”, десно по улица “11-ти Октомври” до спој со улица „Септемвриска”, лево по улица “Септемвриска” до спој со улица “Крсте Мисирков”, десно по улица “Крсте Мисирков” до спој со улца “Овчеполска”, по целата должина на улица “Овчеполска” до спој со улица “Питу Гули”, десно преку мост (кај Дардо) до улица “Кочо Рацин”, по улица “Кочо Рацин” до спој со улица “Крсте Мисирков” и лево со улица “Крсте Мисирков” до раскрсница со “Младинска” и улица “Карпошева”

2.- Подрачјето на 2-ра зона го опфаќа просторот:

Целиот друг простор на градот, освен површината опфатена во прва зона.

3.- Подрачјето на 3-та зона го опфаќа просторот на индустриската зона на градот.

Оваа зона го опфаќа просторот од Земјоделското училиште кон Овче Поле се до границите на ГУП.

Б.- Зонирање на останатото подрачје на Општина Свети Николе

- За ова подрачје важи Одлуката за утврдување на пазарната вредност на земјоделското земјиште во Општината Свети Николе бр. 0202-719 од 03.08.2005 година.

Член 2

а) За утврдување на вредноста на дворното место ќе важат следните цени:

- За прва зона од член 1..... 350,00 ден/м2
- За втора зона од член 1 290,00 ден/м2

б) За зоните од Одлуката бр. 0202-719 од 03.08.2005 година ќе важи:

- За прва зона.....120,00 ден/м2
- За втора зона.....80,00 ден/м2
- За трета зона..... 50 ден/м2

Член 3

Во делот на методологијата за утврдување на пазарната вредност кој се однесува за микролокацијата на објектите се одредуваат следните зони:

- за прва зона од град Свети Николе одговара зона 14 од генералното зонирање во РМ;
- за втора зона од град Свети Николе одговара зона 15 од генералното зонирање на РМ;
- за индустриска зона од град Свети Николе одговара зона 16 од генералното зонирање на РМ;
- за руралните подрачја одговара зона 17 од генералното зонирање на РМ;

Член 4

Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701-173
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен попис во Општина Свети Николе со состојбата на 31.12.2009 година од Централната пописна комисија

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен попис во Општина Свети Николе со состојбата на 31.12.2009 година од Централната пописна комисија бр. 0701 – 174, што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

Бр. 0801-179/10
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен попис во Општина Свети Николе со состојбата на 31.12.2009 година од Централната пописна комисија

1. Се усвојува Извештајот за извршениот редовен годишен попис во Општина Свети Николе со состојбата на 31.12.2009 година од Централната пописна комисија

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 174
17.02. 2010 година
Николе
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 8602 КО Свети Николе - град, Општина Свети Николе

Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 8602 КО Свети Николе - град, Општина Свети Николе бр. 0701 – 175, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

Бр. 0801-179/11
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 7 и член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година донесе

О Д Л У К А

за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 8602 КО Свети Николе - град, Општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр.8602 КО Свети Николе – град Општина Свети Николе.

Член 2

Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0701 -175
17.02. 2010 година
Свети Николе

Претседател
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10358/2 КО Свети Николе - град, Општина Свети Николе

Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10358/2 КО Свети Николе - град, Општина Свети Николе бр. 0701 – 176, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

Бр. 0801-179/12
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 7 и член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија " бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02.2010 година донесе

ОДЛУКА

за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка
планска документација за КП бр. 10358/2 КО Свети Николе - град,
Општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр.10 358/2 КО Свети Николе – град Општина Свети Николе.

Член 2

Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0701 -176
17.02. 2010 година
Свети Николе

Претседател
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот по повод Меѓународниот фолклорен фестивал
“Тодорица 2010”,

Се објавува Заклучокот по повод Меѓународниот фолклорен фестивал “Тодорица 2010”, бр. 0701 – 177, што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

Бр. 0801-179/13
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Горгиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК
по повод Меѓународниот фолклорен фестивал “Тодорица 2010”,

1. По повод Меѓународниот фолклорен фестивал “Тодорица 2010”, Градоначалникот да преземе активности со кои ќе се овозможи поставување на продажни штандови на отворено на заинтересирани субјекти.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 177
17.02. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за Информација во писмена форма од надлежните
државни органи за бројот и видот на ТВ антени и предаватели за мобилна
телефонија на подрачјето на Општина Свети Николе

Се објавува Заклучокот за Информација во писмена форма од надлежните државни органи за бројот и видот на ТВ антени и предаватели за мобилна телефонија на подрачјето на Општина Свети Николе бр. 0701 – 178, што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година.

Бр. 0801-179/14
17.02. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Горгиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 17.02. 2010 година донесе

З А К Л У Ч О К
за Информација во писмена форма од надлежните државни органи за бројот и видот на ТВ антени и предаватели за мобилна телефонија на подрачјето на Општина Свети Николе

1. Се задолжува Општинската администрација за наредната седница на Советот на Општина Свети Николе да обезбеди информација во писмена форма од надлежните државни органи за бројот и видот на ТВ антени и предаватели за мобилна телефонија на подрачјето на Општина Свети Николе, како и за статусот на истите во смисла на тоа дали истите се поставени врз основа на издадено одобрение за градба или се дивоградби.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 178
17.02. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

СОДРЖИНА

1. Информација за безбедноста на водата за пиење стр.1
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за квартал 4 стр.2
3. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за префрлање средства на ЈКП “Комуналец” Свети Николе’. стр.3
4. Одлука за префрлање средства на ЈП “Погребални услуги” Свети Николе. стр.3
5. Стратегија за локален развој на Општина Свети Николе за период од 2010 – 2015 година. стр.4
6. Одлука за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10388 КО Свети Николе – град, Општина Свети Николе. стр.5
7. Одлука за отпочнување постапка за изработка на Детален урбанистички план за дел од ДУП на дел од МЗ бр. 1 плански опфат меѓу ул. “Плоштад Илинден”, ул. “Ленинова”, ул. “Васка Циклева” и крак на ул. “Плоштад Илинден”, Општина Свети Николе. стр.6
8. Одлука за отпочнување постапка за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од ДУП на дел од месните заедници бр. 1 и бр. 2 Плански опфат ул. Велко Влаховик, ул. Ул. Ванчо Ангелов, Кеј на река Мавровица и крак на ул. Вељко Влаховиќ Свети Николе. стр.7
9. Одлука за утврдување на зони при примена на методологија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот. стр.7
10. Извештај за извршениот редовен годишен попис во Општина Свети Николе со состојбата на 31.12.2009 година од Централната пописна комисија стр.9
11. Одлука за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 8602 КО Свети Николе – град, Општина Свети Николе. стр.10
12. Одлука за отпочнување постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10358/2 КО Свети Николе – град, Општина Свети Николе стр.11
13. Заклучок по повод Меѓународниот фолклорен фестивал “Тодорица 2010”, стр.11
14. Заклучок за Информација во писмена форма од надлежните државни органи за бројот и видот на ТВ антени и предаватели за мобилна телефонија на подрачјето на Општина Свети Николе стр.12

Бр. 0701-180
17.02.2010 година
Свети Николе